

# ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СЕМЕЈСТВОТО

(Објавено во Сл. Весник на РМ, бр.150 од 02.09.2015 година)

## Член 1

Во Законот за семејството („Службен весник на Република Македонија” број 80/1992, 9/1996, 38/2004, 33/2006, 84/2008, 67/10, 156/10, 39/12, 44/12, 38/14,115/14 и 104/15), во член 279-з ставовите 1, 2 и 3 се бришат.

Во ставот 4 кој станува став 1 зборовите: „од 1.000 до 1.500 “ се заменуваат со зборовите: „од 500 до 600“.

Во ставот 5 кој станува став 2 зборовите: „3.000 до“ се бришат.

Ставот 6 кој станува став 3 се менува и гласи:

„Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за правното лице ќе му се изрече за прекршоците од став 2 на овој член на одговорното лице во правното лице што нема да постапи согласно со обврските од членовите 78 став 2, 79 став 1, 91, 103 ставови 5 и 6, 103-а, 104-г, 104-д став 2 и 104-ѓ став 2 од овој закон.“

## Член 2

Членот 279-и се менува и гласи:

„За прекршоците утврдени во членот 279-з од овој закон, инспекторот односно овластеното лице од Министерството за труд и социјална политика за вршење инспекциски надзор должен е на сторителот на прекршокот да му издаде прекршочен платен налог, согласно Законот за прекршоци.

Доколку сторителот го прими прекршочниот платен налог, истиот треба да го потпише. Примањето на прекршочниот платен налог од сторителот на прекршокот се забележува во записник.

Во записникот од став 2 на овој член се утврдува начинот на кој ќе се отстранат штетните последици од прекршокот, како и начинот на надминување на последиците од сторениот прекршок.

Кога како сторител на прекршок се јавува правно лице, записникот и прекршочниот платен налог ги потпишува одговорното лице во правното лице или од него овластено лице.

Инспекторот односно овластеното лице од Министерството за труд и социјална политика за вршење инспекциски надзор, е должен да води евиденција за издадените прекршочни платни налози и за исходот од покренатите постапки.

Во евиденцијата од ставот 5 на овој член се собираат, обработуваат и чуваат следните податоци: име и презиме, односно назив на сторителот на прекршокот, живеалиште, односно престојувалиште, седиште, вид на прекршокот, број на прекршочниот платен налог кој му се издава и исходот на постапката.

Личните податоци од ставот 6 на овој член се чуваат пет години од денот на внесување во евиденцијата.

Министерот за труд и социјална политика ги пропишува формата и содржината на прекршочниот платен налог.“

### **Член 3**

По член 279-и се додава нов член 279-ј кој гласи:

#### **„Член 279-ј**

Одмерувањето на висината на глобата за правните лица се врши согласно Законот за прекршоците.“

### **Член 4**

Подзаконскиот акт чие донесување е утврдено со овој закон ќе се донесе во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.

### **Член 5**

Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Македонија да утврди пречистен текст на Законот за семејството.

### **Член 6**

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.